

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Почитувани,

Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија-Касинос Аустрија ДОО Скопје, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса tenderi@videolottery.mk, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk има потреба од јавна набавка на услуги- **набавка на услуги за извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа и мерење на отпор.**

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас **бр.20-4/2017** во согласност со Законот за јавните набавки.

Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до **27.03.2017** година во 11:00 часот исклучиво преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), притоа следејќи ги упатствата дадени во "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на истата веб адреса во делот "Економски оператори"..

Во прилог на оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите обрасците кои се составен дел на тендерската документација.

Понудата испратена преку ЕСЈН треба да биде електронски потпишана од страна на економскиот оператор со користење на дигитален сертификат¹. Во хартиена форма може да се поднесе исклучиво документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје, март, 2017 година	Потпис на одговорно лице и печат _____
---------------------------------	---

¹ Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.



**ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА
НА МАКЕДОНИЈА**
CASINOS AUSTRIA

Ул.8-ма Ударна Бригада бр. 14 Скопје
тел. (02) 5511 690, (02) 5511 691
tenderi@videolottery.mk

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
[преку ЕСЈН со е-аукција]

бр.20-4/2017

**ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА И
МЕРЕЊЕ НА ОТПОР**

Скопје, март 2017 година

Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Договорен орган е Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса tenderi@videolottery.mk, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk.

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1. Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуги за извршување стручни работи за безбедност при работа и мерење на отпор од сертифицирано инспекциско тело и тоа:

Дел 1 – Извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа;

Дел 2 – Изработка на елаборат, план и спроведување на обука на вработените за ПП заштита, евакуација и спасување, како и спецификација за евентуално потребна набавка на ПП апарати и опрема;

Дел 3 – Услуги за мерење на отпор од сертифицирано инспекциско тело за заземјување на громобранска инсталација, заштитно заземјување на електрична инсталација и отпор на изолација на електрична инсталација.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација во прилог на оваа тендерска документација.

2.2. Предметот на договорот **е делив на делови** како што е дефинирано во техничките спецификации.

Понудувачот може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Понудувачот не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел.

За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка и тоа:

За Дел 1 - Проценка на ризик по работно место предмет на аукција ќе биде цената за изработка која е определена од **40 до 60 евра** со Правилникот за висина на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа (Службен весник на Република Македонија бр. 10/2014).

Доколку во првичните понуди има понудено минимална цена (40 евра) на Електронска аукција почетна цена ќе биде најниската согласно Правилникот (40 евра).

Доколку две или повеќе понуди имаат иста најниско дозволена цена по спроведувањето на електронска аукција ќе бидат рангирани согласно принципот прв дојден прв услужен.

Понудите кои ќе имаат цена пониска од минималната дозволена согласно правилникот ќе бидат одбиени заради невообичаено ниска цена (член 164 став 1 од ЗЈН).

За останатите услуги предметот на договорот за јавна набавка цените се определени согласно Правилникот за висина на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа (Службен весник на Република Македонија бр. 10/2014).

За дел 2 и 3 - Предмет на аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти без ДДВ.

3. Начин на извршување на услугите

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата за потребите на Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје, согласно барањата утврдени во техничката спецификација, законските и подзаконските одредби во областите кои ги покриваат соодветните делови на набавката.

4. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цената, односно цената искажана во понудата на најповолниот понудувач ќе биде фиксна за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

5. Рок за извршување на услугата

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата предмет на договорот во рок:

- За **Дел 1** - Извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа, **Дел 2** - Изработка на елаборат, план и спроведување на обука на вработените за ПП заштита, евакуација и спасување, како и спецификација за евентуално потребна набавка на ПП апарати и опрема и **Дел 3** - Услуги за мерење на отпор од сертифицирано инспекциско тело за заземјување на громобранска инсталација, заштитно заземјување на електрична инсталација и отпор на изолација на електрична инсталацијаво рок од **45 (четириесетипет) дена од денот на склучување на договорот за јавна набавка.**

Рок на испорака е задолжителен. Секоја понуда која содржи рок на испорака поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на Комисијата за јавни набавки.

6. Начин, рок и услови на плаќање

- Начинот на плаќање е вирмански,
- Услови на плаќање по извршена услуга,
- Рок на плаќање е 30 дена по приемот на уредно доставената фактура во писарницата на набавувачот, поткрепена со записник за извршената работа.

Начинот, рокот и условите на плаќање се задолжителни. Секоја понуда која содржи начин рок или услови на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на Комисијата за јавни набавки.

7. Право на учество

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице – понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

НАПОМЕНА: Во моментот на поднесување на понудата сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот).

7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

8.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

8.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

8.3. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Економскиот оператор преку ЕСЈН, го прикачува документот со појаснување или дополнување во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рокот кој го определил договорниот орган а кој не смее да е покус од три работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

8.4. Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата.

9. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на

способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

9.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран, односно доказ за одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и доказ дека истите редовно ги плаќа;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Документите од точка 9.1 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издаде документите за утврдување на личната состојба.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на економскиот оператор. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

Доказ издаден од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон кои се однесуваат на предметот на договорот:

- **За Дел 1** - Уверение за издавање дозвола за вршење на стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа издадена од Министерот надлежен за работите од областа на трудот, согласно член 45 од Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на Република Македонија број 92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014 и 15/2015).
- **За Дел 2** - Овластување за економскиот оператор од Дирекција за заштита и спасување
- **За Дел 3** - Сертификат за акредитација на инспекциско тело од Институт за акредитација на Република Македонија или од акредитационо тело кое е потписник на ЕА-МПА за контрола на системи за нисконапонски, инсталации, заземјување, громобранска заштита, противпожарни центри и стабилни системи за гасење на пожар

10. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

10.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

10.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

10.2 Измена и дополнување на тендерската документација

10.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

10.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

10.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

11. Изготвување и поднесување на понудите

11.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.

Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

11.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

11.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

11.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

11.5. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

11.6. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити. Изјавата од ставот на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице. Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

11.7. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
- Изјава за независна понуда (Прилог 4),
- Документ за регистрирана дејност,
- Доказ издаден од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста,
- Парафиран модел на договор (Прилог 5).

11.8. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

11.9. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 60 дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

11.10. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

12. Краен рок и место за поднесување на понудите

12.1. Краен рок за поднесување на понудите е **27.03.2017** година во 11,00 часот.

12.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

12.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

13. Јавно отворање и евалуација на понудите

13.1. Јавното отворање на понудите НЕ се врши.

13.2. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

14. Критериум за доделување на договорот

14.1. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

15. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

15.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

За Дел 1 - Проценка на ризик по работно место предмет на аукција ќе биде цената за изработка која е определена од **40 до 60 евра** со Правилникот за висина на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа (Службен весник на Република Македонија бр. 10/2014).

Доколку во првичните понуди има понудено минимална цена (40 евра) на Електронска аукција почетна цена ќе биде најниската согласно Правилникот (40 евра).

Доколку две или повеќе понуди имаат иста најниско дозволена цена ќе бидат рангирани согласно принципот прв дојден прв услужен.

Понудите кои ќе имаат цена пониска од минималната дозволена согласно правилникот ќе бидат одбиени заради невообичаено ниска цена (член 164 став 1 од ЗЈН).

За останатите услуги предметот на договорот за јавна набавка цените се определени согласно Правилникот за висина на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа (Службен весник на Република Македонија бр. 10/2014).

За дел 2 и 3 - Предмет на аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти без ДДВ.

15.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

15.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН², по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

15.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди.

Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ.

² Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, електронската аукција нема да се одржи, а договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

16. Доделување на договорот за јавна набавка

16.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

16.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

16.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана оној кој прв ја поднел понудата.

16.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

16.5. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

17. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

17.1 По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

17.2 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за не избор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

18. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска

аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

19. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

19.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечната одлука за избор или за поништување на постапката.

19.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

20. Гаранција за квалитетно извршување на договорот

- Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 5 % од вредноста на договорот без ДДВ.
- Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или депонирани парични средства. Банкарската гаранција треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.
- Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот зголемено за 15(петнаесет) дена. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.
- Банкарската гаранција/ депонираните парични средства за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.
- Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.
- Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 15 дена по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот.
- Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: лично на лицето за контакт од точка 1 од тендерската документација.
- Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.
- Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.
- Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
УСЛУГИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА И
МЕРЕЊЕ НА ОТПОР ОД СЕРТИФИЦИРАНО ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО

Дел 1 – Извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа;

Дел 2 – Изработка на елаборат, план и спроведување на обука на вработените за ПП заштита, евакуација и спасување, како и спецификација за евентуално потребна набавка на ПП апарати и опрема;

Дел 3 – Услуги за мерење на отпор од сертифицирано инспекциско тело за заземјување на громобранска инсталација, заштитно заземјување на електрична инсталација и отпор на изолација на електрична инсталација.

Услуги за Дел 1 и 2 се извршуваат согласно со одредбите на Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на Република Македонија број 92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014 и 15/2015) и Правилникот за начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина како и податоците врз кои треба да се заснова процената на ризикот (Службен весник на Република Македонија број 2/09).

ДЕЛ 1 - ИЗВРШУВАЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА:

I. Изработка на Изјава за безбедност при работа. При изработката на Изјавата избраниот понудувач на свој товар задолжително обезбедува учество на стручни лица за безбедност, здравствена установа за вршење на работи од областа на безбедност и здравје при работа со овластување од страна на Министерство за труд и социјала политика и доктор специјалист по медицина на труд од овластена здравствена установа со овластување од страна на Министерот за здравство.

II. Проценка на професионалните ризици на работни места, по одделно работно место се прави по работни места а ќе ги утврдуваат договорниот орган избраниот понудувач во согласност со актите и организација на работата кај договорниот орган.

Цената за оваа позиција задолжително треба да е во рамките определени со Правилникот за над 5 вработени (од 40 до 60 евра).

Понудите кои ќе имаат цена пониска од минималната дозволена согласно правилникот ќе бидат одбиени заради невообичаено ниска цена (член 164 став 1 од ЗЈН).

III. Испитување на микроклиматски услови по работна средина (температура, релативна влажност и струење на воздухот);

IV. Испитување на Физичките штетности по работна средина (осветлување);

V. Испитување на Физичките штетности по работна средина (осветлување).

ДЕЛ 2 - Изработка на елаборат, план и спроведување на обука на вработените за ПП заштита, евакуација и спасување, како и спецификација за евентуално потребна набавка на ПП апарати и опрема:

I. Изработка на елаборат за ПП заштита, евакуација и спасување;

II. Изработка на план за ПП заштита, евакуација и спасување;

III. Спроведување на обука на вработените;

IV. Спецификација за евентуално потребна набавка на ПП апарати и опрема.

ДЕЛ 3 - Услуги за мерење на отпор од сертифицирано инспекциско тело за заземјување на громобранска инсталација, заштитно заземјување на електрична инсталација и отпор на изолација на електрична инсталација.

Сите евентуални забелешки по однос на документацијата од страна на надлежните органи се коригираат без наплата на дополнителни трошоци.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН:

Објектот е на Ул.8-ма Ударна Бригада бр. 14, 1000 Скопје

Број на вработени – 16 лица.

Број на простории – 25 простории.

Бројот на работни места – 16.

Понудувачите даваат единични цени.

Количините (број на работни места и мерни места) ќе ги утврдуваат договорниот орган и избраниот понудувач во согласност со потребите и актите и организација на работата кај договорниот орган како и законските обврски.

Прилог 1 – Образец на понуда

Понудувач _____

Врз основа на огласот број 20-4/2017 објавен од страна на Друштвото за приредување и игри на среќа Државна Videолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје, за доделување на договор за јавна набавка на **услуги за извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа и мерење на отпор** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1. Име на понудувачот: _____
- I.2. Контакт информации
- Адреса: _____
 - Телефон: _____
 - Е-пошта: _____
 - Лице за контакт: _____
- I.3. Одговорно лице: _____
- I.4. Даночен број: _____
- I.5. Матичен број: _____

Дел II – Техничка понуда

- II.1. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно барањата во техничката спецификација дадена во тендерската документација.
- II.2. Ги прифаќаеме начинот и рокот на извршување на услугата утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

ДЕЛ бр.	Опис на листа	Цена за Дел без ДДВ во евра	ДДВ за Дел во евра
1	Извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа - Изработка на Проценка на ризик по работно место		
ДЕЛ бр.	Опис на листа	Цена за Дел без ДДВ во денари	ДДВ за Дел во денари
2	Изработка на елаборат, план и спроведување на обука на вработените за ПП заштита, евакуација и спасување, како и спецификација за евентуално потребна набавка на ПП апарати и опрема		
ДЕЛ бр.	Опис на листа	Цена за Дел без ДДВ во денари	ДДВ за Дел во денари
3	Услуги за мерење на отпор од сертифицирано инспекциско тело за заземјување на громобранска инсталација, заштитно заземјување на електрична инсталација и отпор на изолација на електрична инсталација		

Дел 1 - Извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа - Изработка на Проценка на ризик по работно место изнесува:

_____ евра.
[со бројки и букви].

вкупниот износ на ДДВ изнесува

_____ евра.
[со бројки и букви].

Дел 2 - Изработка на елаборат, план и спроведување на обука на вработените за ПП заштита, евакуација и спасување, како и спецификација за евентуално потребна набавка на ПП апарати и опрема изнесува:

_____ денари.
[со бројки и букви].

вкупниот износ на ДДВ изнесува

_____ денари.
[со бројки и букви].

Дел 3 - Услуги за мерење на отпор од сертифицирано инспекциско тело за заземјување на громобранска инсталација, заштитно заземјување на електрична инсталација и отпор на изолација на електрична инсталација изнесува:

_____ денари.
[со бројки и букви].

вкупниот износ на ДДВ изнесува

_____ денари.
[со бројки и букви].

III.4. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот нацрт – договор.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Детална финансиска понуда за ДЕЛ 1 - ИЗВРШУВАЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

ПРЕДМЕТ НА Е-АУКЦИЈА

р. бр.	Опис	Единична мерка	единична цена без ДДВ во ЕВРА
1	Изработка на Проценка на ризик по работно место согласно член 11 од Закон за безбедност и здравје при работа (Сл.Весник на РМ бр.92/07) и член 5,6,7 од Правилникот за начинот на изготвување на изјавата за безбедност, нејзината содржина како и податоците врз кои треба да се заснива проценката на ризикот (Сл.Весник на РМ бр.2/2009)	работно место	

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: _____ **евра**
[со букви].

Цените за: Изработка на концепт за Изјавата за безбедност по работно место, Испитување на микроклиматски услови по работна средина (температура, релативна влажност и струење на воздухот), Испитување на Физичките штетности по работна средина (осветлување) и Испитување на Физичките штетности по работна средина (бучава - моментално) **се согласно Правилникот за висина на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа.**

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Детална финансиска понуда за

ДЕЛ 2 - ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТ, ПЛАН И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА ПП ЗАШТИТА, ЕВАКУАЦИЈА И СПАСУВАЊЕ, КАКО И СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЕВЕНТУАЛНО ПОТРЕБНА НАБАВКА НА ПП АПАРАТИ И ОПРЕМА

р. бр.	Опис	Единична мерка	единична цена без ДДВ во ДЕНАРИ
1	Изработка на елаборат за ПП заштита, евакуација и спасување	вработен	
2	Изработка на план за ПП заштита, евакуација и спасување	вработен	
3	Спроведување на обука на вработените	вработен	
4	Спецификација за евентуално потребна набавка на ПП апарати и опрема	паушал	
Вкупно без ДДВ во ЕВРА			
Вкупно ДДВ во ЕВРА			
Се вкупно со ДДВ во ЕВРА			

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ изнесува: _____ денари
[со букви].

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Детална финансиска понуда за

ДЕЛ 3 - УСЛУГИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОТПОР ОД СЕРТИФИЦИРАНО ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО ЗА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ НА ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА, ЗАШТИТНО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА И ОТПОР НА ИЗОЛАЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА

р. бр.	Опис	Единична мерка	единична цена без ДДВ во ДЕНАРИ
1	мерење на отпор за заземјување на громобранска инсталација, заштитно заземјување на електрична инсталација и отпор на изолација на електрична инсталација	Мерно место	
ДДВ во ЕВРА			
Се вкупно со ДДВ во ЕВРА			

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ изнесува: _____ денари
[со букви].

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот _____ [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка бр.20-4/2017 за набавка на **услуги за извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа и мерење на отпор** објавен од страна на Државна видеолотарија на Република Македонија со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата по оглас бр.20-4/2017 за набавка на **услуги за извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа и мерење на отпор** објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него*

Прилог 4 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата за Дел _____ во постапка со прибирање на понуди за набавка на **услуги за извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа и мерење на отпор** по оглас бр.20-4/2017 објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на понудата за Дел _____ од постапката бр.20-4/2017 не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)**

**Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

***Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

**Прилог 5- МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА
УСЛУГИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА И МЕРЕЊЕ
НА ОТПОР
по спроведена постапка за јавна набавка бр.20-4/2017**

Склучен на ден _____.2017 година, помеѓу:

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Друштво за приредување игри на среќа **Државна видеолотарија на Република Македонија** – Касинос Аустриа ДОО Скопје, со седиште на Бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746 ЕДБ 4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 500000000890972, застапувана од Генерален директор Дане Кузмановски, (во понатамошниот текст: **Договорен орган**), и

2. _____, со седиште на ул. _____ бр. ____ Скопје, ЕМБС _____, ЕДБ _____, депонент на _____ Банка ад Скопје со жиро-сметка _____ застапувано од _____ (во понатамошен текст: **Носител на набавката**).

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ)

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следново значење:

1) **„Договорен орган - нарачател„**, - е субјект дефиниран во член 4 став 1 точки а), б), в), г) и д) од Законот за јавни набавки.;

2) **„Носител на набавката„**, - е регистрирано физичко лице или правно лице, односно, Понудувач чија понуда е избрана за најповолна за изведување на работите од страна на Нарачувачот, односно Договорниот орган.;

3) **„Договор за јавна набавка на услуги„**, – претставува пишан документ кој служи за обезбедување на една или повеќе услуги од страна на носителот на набавката за потребите на договорниот орган.;

4) **„Договорна цена“**- е цената која ја побарува Носителот на набавката како што е утврдено со овој Договор, вклучувајќи го и евентуалниот попуст што го дал.;

Член 1

Предмет на овој договор се уредување на меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со потребата од набавка на **услуги за извршување стручни работи за безбедност при работа и мерење на отпор од сертифицирано инспекциско тело** согласно Одлуката за јавна набавка бр.____ од _____.2017 година, по спроведена постапка за јавна набавка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција бр.20-4/2017 и согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр.____ од _____.2017 година.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на договорот за јавна набавка е:

ДЕЛ 1 - ИЗВРШУВАЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

- Изработка на Проценка на ризик по работно место
- Изработка на концепт за Изјавата за безбедност по работно место
- Испитување на микроклиматски услови по работна средина (температура, релативна влажност и струење на воздухот)

- Испитување на Физичките штетности по работна средина (осветлување).
- Испитување на Физичките штетности по работна средина (осветлување).

ДЕЕ 2 - ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТ, ПЛАН И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА ПП ЗАШТИТА, ЕВАКУАЦИЈА И СПАСУВАЊЕ, КАКО И СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЕВЕНТУАЛНО ПОТРЕБНА НАБАВКА НА ПП АПАРАТИ И ОПРЕМА

- Изработка на елаборат за ПП заштита, евакуација и спасување
- Изработка на план за ПП заштита, евакуација и спасување
- Спроведување на обука на вработените
- Спецификација за евентуално потребна набавка на ПП апарати и опрема

ДЕЛ 3 - УСЛУГИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОТПОР ОД СЕРТИФИЦИРАНО ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО ЗА ЗАЕМЈУВАЊЕ НА ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА, ЗАШТИТНО ЗАЕМЈУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА И ОТПОР НА ИЗОЛАЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА

IV. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на овој Договор ќе се утврди врз основа на стварно извршените услуги, но не повеќе од вредноста утврдена во Одлуката за јавна набавка и тоа:

- За **Дел 1** - безбедност и здравје при работа во висина до 200.000,00 денари без ДДВ или _____ .000,00 денари со вклучен ДДВ,
- За **Дел 2** - ПП заштита во висина до 40.000,00 денари без ДДВ или _____ .000,00 денари со вклучен ДДВ,
- За **Дел 3** - мерење на отпор во висина до 60.000,00 денари без ДДВ или _____ .000,00 денари со вклучен ДДВ,

Вредноста на услугите искажани во понудата се утврдени врз основа на сите елементи кои важеле при прифаќањето на Понудата.

Вредноста на услугата не може да се менува за цело времетраење на важноста на овој Договор.

За ДЕЛ 1 Единичните цени се:

р. бр.	Опис	единична цена без ДДВ во ЕВРА
1	Изработка на концепт за Изјавата за безбедност по работно место согласно член 11 од Закон за безбедност и здравје при работа (Сл.Весник на РМ бр.92/07) и член 5,6,7 од Правилникот за начинот на изготвување на изјавата за безбедност, нејзината содржина како и податоците врз кои треба да се заснива проценката на ризикот (Сл.Весник на РМ бр.2/2009)	5 евра/ работно место
2	Испитување на микроклиматски услови по работна средина (температура, релативна влажност и струење на воздухот) согласно член 34 од Закон за безбедност и здравје при работа (Сл.Весник на РМ бр.92/07)	10 евра/по мерно место
3	Испитување на Физичките штетности по работна средина (осветлување) согласно член 34 од Закон за безбедност и здравје при работа (Сл.Весник на РМ бр.92/07)	5 евра/ по мерно место

4	Испитување на Физичките штетности по работна средина (бучава - моментално) согласно член 34 од Закон за безбедност и здравје при работа (Сл.Весник на РМ бр.92/07)	5 евра/ по мерно место
5	Изработка на Проценка на ризик по работно место согласно член 11 од Закон за безбедност и здравје при работа (Сл.Весник на РМ бр.92/07) и член 5,6,7 од Правилникот за начинот на изготвување на изјавата за безбедност, нејзината содржина како и податоците врз кои треба да се заснива проценката на ризикот (Сл.Весник на РМ бр.2/2009)	

За ДЕЛ 2

	Единица мерка	Единични цени
Изработка на елаборат за ПП заштита, евакуација и спасување	вработен	
Изработка на план за ПП заштита, евакуација и спасување	вработен	
Спроведување на обука на вработените	вработен	
Спецификација за евентуално потребна набавка на ПП апарати и опрема	паушал	

За ДЕЛ 3

Опис	Единица мерка	Единични цени
Услуги за мерење на отпор од сертифицирано инспекциско тело за заземјување на громобранска инсталација, заштитно заземјување на електрична инсталација и отпор на изолација на електрична инсталација	Мерно место	

Единичните цени изразени во евра ќе се пресметуваат во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на пресметување по извршување на истите.

V. НАЧИН, УСЛОВИ И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорните страни се согласни исплатата на договорната цена по овој договор да се извршува вирмански. Услови на плаќање по завршена услуга.

Рокот на плаќање на фактурата изнесува 30 дена од денот на доставување на фактурата во писарницата на Договорниот орган. Составен дал на фактурите е записник за извршената услуга.

Член 5

Во случај Договорниот орган да не ја плати фактурата во рокот од став 2 на овој член се засметува законска казнена камата во висина определена согласно позитивните законски прописи.

VI. РОК НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 6

Носителот на набавката се обврзува услугата предмет на договорот од член 2 да ја изврши согласно техничката спецификација во рок од 45 (четириесетипет) дена од денот на склучување на договорот за јавна набавка.

Член 7

Двете договорни страни се согласни да назначат лица, преку кои ќе се одвива реализацијата на овој договор, се со цел подобра соработка и побрза динамика за исполнување на преземените права и обврски.

Член 8

Проценка на професионалните ризици на работни места, по одделно работно место се прави по работни места а ќе ги утврдуваат назначените лица од член 7 од овој договор во согласност со актите и организација на работата кај договорниот орган.

Член 9

Бројот на лицата ќе се определи врз основа на бројот на вработени во моментот на извршување на услугата.

Член 10

Бројот и локацијата на мерните места за мерење на микроклиматски услови по работна средина, мерење на осветлување, мерење на бучава – моментално, мерење на заштитно заземјување ќе ги утврдуваат назначените лица од член 7 од овој договор.

Член 11

Бројот и локацијата на мерните места за мерење на отпор ќе ги утврдуваат назначените лица од член 7 од овој договор

VII. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 12

Носителот на набавката е должен при извршувањето на услугата да постапува исклучиво според барањата утврдени во техничката спецификација, одредбите на Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на Република Македонија бр. 92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014 и 15/2015) и Правилникот за начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина како и податоците врз кои треба да се заснова процената на ризикот (Службен весник на Република Македонија бр. 2/2009).

Член 13

Носителот на набавката е должен при изработката на Изјава за безбедност при работа на свој товар да обезбеди учествува на доктор по медицина на труд од овластена здравствена организација со овластување од страна на Министерот за здравство.

Член 14

Носителот на набавката е должен сите евентуални забелешки по однос на документацијата од страна на надлежните органи се корегира без наплата на дополнителни трошоци.

VIII. ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 15

Висината на банкарската гаранција/ депонирани парични средства изнесува 5% од вредноста на договорот без ДДВ односно _____,00 денари.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на Договорот зголемено за 15(петнаесет) дена.

Доколку Договорот е целосно реализиран согласно договореното, гаранцијата за извршување на договорот во услови на навремено и квалитетно извршување на Договорот, му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното реализирање на договорот.

Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца.

Член 16

Банкарската гаранција ќе се наплати во следните случаи:

- доколку Носителот на набавката не го почитува договорениот рок за реализација на предметот на договорот утврден во овој Договор;
- во случај на не совпаѓање на техничките и квалитативните карактеристики на извршената услуга и истото е утврдено на начин определен во овој договор;
- во случај кога договорот престанува да важи по вина на носителот на набавката;
- во случај кога Носителот на набавката сноси одговорност за недостатоци на предметот на Договорот, дефинирани во одредбите од Договорот;
- Доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста.

IX. ВИША СИЛА

Член 17

Договорниот орган и Носителот на набавката се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша сила.

Под виша сила се подразбира се она што е регулирано согласно Законот за Облигациони односи.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на стапување на виша сила во дејство и ќе договорат нови услови за исполнување или раскинување на Договорот.

X. МЕЃУСЕБНИ КОНТАКТИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Член 18

Договорните страни се согласни дека ќе определат претставници, кои ќе бидат лица за контакт со другата договорна страна по прашањата поврзани со овој Договор.

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА: Име и презиме: _____, Тел: _____, Е-маил: _____

ДОГОВОРЕН ОРГАН: Име и презиме: _____, Тел: _____, Е-маил: _____ .

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Договорот стапува во сила со денот на неговото склучување.

Член 20

Носителот на набавката е должен на набавувачот да му ја надомести штетата што ја претрпел поради неисполнување на договорните обврски.

Член 21

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е Македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е Македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.

Член 22

Измени и дополнувања на основниот Договор можат да се вршат само со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

Договорот може да се изменува и дополнува со Анекс за изменување и дополнување на основниот Договор потпишан од овластените претставници на двете договорни страни.

Член 23

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи, Законот за јавни набавки и позитивните законски прописи во Република Македонија.

Член 24

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку спорот не се реши спогодбено истиот ќе го решава надлежниот суд во Скопје, Основниот суд Скопје 2- Скопје.

Член 25

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ПОНУДУВАЧ *

„ Понудувачот (овластеното лице) треба да го парафира понудениот Модел на Договор во тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката „

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*